

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 14

Петок, 19 август 2022 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
238.		239.	
Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на Изменување и дополнување на ДУП за дел од блок број 38 на град Струмица, Општина Струмица	1	Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на Изменување и дополнување на ДУП за дел од блок број 38 на град Струмица, Општина Струмица ...	2

238.

Врз основа на член 27, и член 50 од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 32/2020) и член 39 од Статутот на Општина Струмица ("Службен гласник на Општина Струмица" број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на Општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање јавна анкета и јавна презентација на Изменување и дополнување на ДУП за дел од блок број 38 на град Струмица, Општина Струмица

Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација за изработка на Изменување и дополнување на ДУП за дел од блок број

38 на град Струмица, Општина Струмица, со површина од 1,78ха. Просторот на планскиот опфат е ограничен со осовините на следните сообраќајници:

- од северната страна границата е по осовина на собирна улица „ул бр.15,,(по ГУП),
- од источната страна границата е по осовина на сервисна улица „Цветан Димов,, (по ДУП и ГУП),
- од јужната страна границата е по осовина на станбена улица „бр1“ (по ДУП),
- од западната страна границата е по регулациона линија кон парковско зеленило и по линија на градежна парцела ГП 38.1.

Член 2

Одлуката за организирање на јавната анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица, во Службен гласник на Општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 07.09.2022 година до 07.10.2022 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 13.09.2022 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам, Општина Струмица.

Член 4

Нацрт планот за Изменување и дополнување на ДУП за дел од блок број 38 на град Струмица, Општина Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

Член 5

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Струмица".

Бр.09- 6621/2 Општина Струмица
18.08.2022 год. Градоначалник,
Струмица Костадин Костадинов с.р.

16/19 и 29/19), Градоначалникот на Општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за формирање на Комисија за
спроведување на јавна анкета и јавна
презентација на Изменување и
дополнување на ДУП за дел од блок
број 38 на град Струмица, Општина
Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на Изменување и дополнување на ДУП за дел од блок број 38 на град Струмица, Општина Струмица, со површина од 1,78ха во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам,
- Лилјана Ивановска - претставник на изготвувачот на планот,
- Елина Трендова - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 07.09.2022 година до 07.10.2022 година, а јавната презентација да се одржи на ден 13.09.2022 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам, Општина Струмица.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Струмица".

Бр.09-6621/3 Општина Струмица
18.08.2022 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Костадин Костадинов с.р.

239.

Врз основа на член 27, и член 50 од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 32/2020) и член 39 од Статутот на Општина Струмица ("Службен гласник на Општина Струмица" број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и